



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул.Димитрие Чуповски бр.11/I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710;02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:**02/2014**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:**АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.**

I.1.2) Адреса:**ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3) Град и поштенски код:**Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса:**www.addelpro.mk**

I.1.5) Лице за контакт:**Анета Тодоровска** Адреса на е-пошта:**aneta.todorovska@addelpro.mk** Телефон/Факс:**3226072/5113 545**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Инфраструктурно поврзување и интернет услуги

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ:**300.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка:**Услуги - Категорија на услуга: бр.7**

Информатички и поврзани услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Инфраструктурно поврзување и интернет услуги согласно техничката спецификација која е составен дел на тендерската документација

II.5) Дали предметот на набавката е делив:**Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
во тендерската документација

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Не**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до:**09.04.2014 во 12.00 часот**

V.1.2) Период на важност на понудата: **30 денови**

V.2) Дополнителни информации:

дополнителни информации на тел 023-231-117

V.3) Датум на објава: **03-04-2014**